

## 1. Ден 07.Декември (Среда)

Состанок на групата пред Холидеј Инн 12.30 во частот. Поаѓање кон аеродромот во Солун. Лет за Тел Авив од Солун во **07.35** часот со лет **A3548** на авиокомпанијата Aegean Airlines. Пристигнување во Тел Авив **09.45** часот локално време. Организиран трансфер за Ерусалим. Посета на Гетсиманската градина, посета на базиликата на страдањето Христово и Црквата на Вознесението на пресвета Богородица. Посета на стариот град на Ерусалим, кој е сместен во срцето на Ерусалим. Стариот град се смета за најсветото место според христијаните. Поделен е на четири дела: христијански, муслимански, еврејски и ерменски. Сите егзистираат заедно на простор од еден квадратен километар. Ќе одиме долж Via Dolorosa – тажниот пат на Исус до местото на неговото распнување... Од таму доаѓаме до храмот на Распетието, каде што се случил најважниот момент од христијанската историја - Воскресението на Спасителот. Посета на Гробот Христов, Голготата, и каменот на Помазанието. Посета на планината Сион, собата на последната вечера, гробот на Кралот Давид, и манастирот на Успението, Црквата на Вознесението (изградена на местото каде постоела куќата на Свети Јован крстител, каде што Пресвета Богородица живеела по распнувањето на Исус), Еврејскиот квартал, улицата Кардо, сингогата Рамбам, западниот ѕид. Сместување во хотелот во Рамала. **Вечера. Ноќевање.**

## 2. Ден 08.Декември (Четврток)

**Појадок.** Посета на Вади келт. Манастирот на Свети Ѓорѓи ХОЗЕВИТ, во јудејската пустина, Ерихон најстариот град на планетата и планината на искушението со посета на манастирот на искушението. Светата река Јордан. Посета на Мртво Море. **Вечера. Ноќевање.**

## 3. Ден 09.Декември (Петок)

По појадокот разглед на Витлеем – градот на кралот. Витлеем е мал бел град во кој што бил роден Исус. Во превод името на Витлеем значи “куќата на лебот”. Тука на маргините на универзумот, во топлите мали штали се роди Спасителот, поради тоа што, светото семејство не можеше да најде сместување на друго место. Тука тројцата кралеви дојдоа да го поздрават кралот на универзумот и прв пат мудреците го видоа Спасителот на светот. На плоштадот во Витлеем се наоѓа големата црква на Рождеството, која ќе ја посетиме и каде ќе присуствуваме на света литургија. . Посета на Еин Карем (доколку дозволува времето) - родното место на Свети Јован, еден од најубавите делови на Ерусалим со голем број на манастири. Еден од нив е Францисканскиот манастир каде се наоѓа изворот на Свети Јован крстител. Овде ќе имаме можност да се осветиме во светата вода. Враќање во хотел. **Вечера. Ноќевање.**

## 4. Ден 10.Декември (Сабота)

**Појадок.** Посета на црквата на Благовестието - импресивен споменик на христијанското наследство. Тука ќе се одржи празнична церемонија посветена на денот на светото Благовестие. Посета на Назарет, кој е познат во светот како градот каде живеела светата фамилија: Марија, Јозеф и бебето Исус. Тоа е место за аџилак за христијани од сите страни на светот. Некогаш Назарет беше мало село, а сега е најголемиот арапски град, со христијанско и муслиманско население. Посета на Кана Галилејска - црквата посветена на чудата на Исус, каде по стариот пат еднаш Пресвета Богородица и нејзиниот Син присуствувале на свадбата во Кана, каде се одиграло едно од чудата. **Вечера. Ноќевање.**

## 5. Ден 11.Декември (Недела)

**Појадок.** Организиран трансфер до Тел Авив. Посета на стара Јафа кој во старите времиња бил град освојувач од Александар Македонски, Ричард-Лавовско срце и Наполеон. Посета на Св.Петар и тврдината. Трансфер до аеродромот во Тел Авив. Полетување за Солун со лет **A3925 во 20:10 часот локално време** преку Атина со авиокомпанијата **Aegean airlines**. Слетување во Атина **22:20** часот локално време. Летот за Солун продолжува со лет **A3136 во 23:15** часот по локално време.

## 6. Ден 12.Декември (Понеделник)

Пристигнување во Солун на аеродром 00.10 часот локално време. По царинските формалности, трансфер на групата кон Скопје.

## Цена на аранжманот 690 ЕУР по лице

**НАПОМЕНА: Калкулацијата е правена за минимум 10патници**

### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз на релација Солун -Тел Авив- Солун
- Организиран превоз Скопје – Солун(аеродром)-Солун (аеродром) - Скопје
- Организиран трансфер од аеродром до хотелот во Витлеем и обратно
  - Сместување хотел на база појадок и вечера во хотел со 3\*
- Организација на аранжманот со вклучени трансфери според програмата и придружник на патувањето
  - **Бесплатна торба** до 8kg со димензии **56cm X 45cm X 25cm**, плус мала рачна торба(женска чанта) или торба за лап топ;

### ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Аеродромски такси **130ЕУР**

Доплата за багаж до 23кг за двата правци **83еур** по патник;

Посета на ресторан на Галилеја со рибно мени **45ЕУР**

Возење со жичара до манастирот на искушението **30ЕУР**( ако земете пакет со ручек и влез на Мртво море **60еур**)

- Бакшиш за водичот и возачот **40ЕУР**
- Туристичка такса **4ЕУР** на ден/ по лице (се плаќа во хотелот)
  - Патничко – здравствено осигурување **300 денари**